

**ТЕХНИЧКИ ЛИСТ 08.01-МК**  
СРЕДСТВА ЗА НИЈАНСИРАЊЕ

## **DIPI KONCENTRAT**

Средство за нијансирање на внатрешни сидни дисперзни бои

### **1. Опис, употреба**

DIPI KONCENTRAT е пастозно средство за нијансирање на внатрешни дисперзни сидни бои до пастелни нијанси. Изработен е од квалитетни неоргански и органски пигменти, а на расположување е во 8 нијанси.

### **2. Начин на пакување, нијанси**

Пластични туби од 100 ml:

- жолта (5), портокалова (15), океер (45), кафена (55), црвена (25), зелена (75), сина (85), црна (95)

### **3. Технички податоци**

густина (kg/dm <sup>3</sup> )	1,05 – 1,57
pH	8,0 – 10,5

### **4. Упатство за употреба**

DIPI KONCENTRAT рачно или со електрична мешалка го мешаме во дисперзната боја (најмногу 200 ml на 10 l бела боја). Доколку за подготовкa на саканата нијанса употребиме DIPI KONCENTRAT од повеќе различни тонови, наведените ограничувања важат за вкупно употребената количина на нијансирното средство. Во поглед на соодносот помеѓу додадените количини на средства за нијансирање нема никакви ограничувања.

### **5. Чистење на алатот, постапување со отпадот**

Алатот веднаш после употребата темелно го мирем со вода.

Остатокот од средството за нијансирање во добро затворена амбалажа го чуваме за можна подоцнежна употреба. Неупотребените течни остатоци не ги излеваме во канализација, водотеци или во околината, и не ги отстрануваме заедно со куќниот отпад. Ги мешаме со цемент (можеме да додадеме и стврднати остатоци од малтер и отпадоци, песок, пилевина) и стврднати ги одлагаме на депонија за градежен (класификациски број на отпадот:17 09 04) или комунален отпад (класификациски број на отпадот:08 01 12).

Исчистената амбалажа може да се рециклира.

### **6. Заштита при работа**

Почитувајте ги општите упатства и прописи од заштитата при работа кај градежни односно бојациски работи. Употреба на посебни заштитни средства и посебни постапки за безбедна работа при употреба на овој производ не се потребни.

Доколку производот дојде во контакт со очите, веднаш треба да се измијат со вода.



## 7. Складирање, транспортни услови и трајност

Чување и транспорт при температура +5 °C до +25 °C, заштитено од директна сончева светлина, надвор од дофат на деца, НЕ СМЕЕ ДА ЗАМРЗНЕ!

Трајност при чување во оригинално затворена и неоштетена амбалажа: најмалку 18 месеци.

## 8. Контрола на квалитетот

Карактеристиките на квалитетот на производот се определени со интерни производни спецификации и со словенечки, европски и други стандарди. Постигнувањето на декларираното или пропишаното ниво на квалитет постојано се проверува во нашите лаборатории, а повремено и во други независни стручни институции дома и во странство, а го обезбедува и во JUB пред повеќе години воведениот систем на целосно следење и контрола на квалитетот ISO 9001. При производството на производот строго ги уважуваме словенечките и европските стандарди од подрачјето на заштитата на животната средина и заштитата при работа, што го докажуваме со сертификатите ISO 14001 и OHSAS 18001.

## 9. Други информации

Техничките упатства во овој проспект се дадени врз основа на нашето искуство и со цел при употреба на производот да се постигнат оптимални резултати. За штета настаната поради погрешен избор на производот, неправилна употреба или поради неквалитетна работа не преземаме никаква одговорност.

Овој технички лист ги дополнува и заменува сите претходни изданија; го задржуваме правото на можни подоцнежни промени и дополнувања.

Ознака и датум на издавање: **TRC-1085/09-bg-at**, 30.12.2009

### JUB d.o.o.e.l. Skopje

Bul. Jane Sandanski br. 79/a/3  
1000 Skopje  
Republika Makedonija  
T: +389 2 2454 027  
+389 2 2454 027  
F: +389 2 2455 235  
E: [kiril.boskov@jub.com.mk](mailto:kiril.boskov@jub.com.mk)  
[www.jub.eu](http://www.jub.eu)

